

ПОСТИГНАТ ДОГОВОР ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА



Во 2005 година двата главни акционера на АД "Македонски телекомуникации" склучија договор во врска со исплатата на годишната дивиденда за 2004 година, врз основа на сличните ставови за економската состојба и интересите на земјата. И двете страни се согласија дека е потребно да се инвестираат сериозни финансиски средства во македонската економија, со цел да се забрза економскиот развој, да се создаде пораст на БДП, да се обезбедат можности за нови вработувања, за развој на земјата и за придобивки за сите граѓани на Македонија.

АД "Македонски телекомуникации" се цврсто убедени дека постигнатиот договор за исплата на дивиденда ќе има позитивно влијание на зголемувањето на ефикасноста и конкурентноста на севкупната македонска индустрија и националната економија во целост.

ЈОВАН ПЕТРОВСКИ ОТПОВИКАН ОД ДОЛЖНОСТА



Одборот на директори на МобиМак АД донесе одлука, Јован Петровски да се отповика од должноста извршен член на Одборот на директори во функција на главен извршен директор на МобиМак АД Скопје, и на негово место како привремен вршител на должноста - главен извршен директор, го назначи Мајкл Лоренс, досегашен главен оперативен директор.

На местото на господинот Лоренс, за привремен вршител на должноста главен оперативен директор беше назначен Тамаш Морваи, досегашен неизвршен член на Одборот на директори на МобиМак АД. Воедно беше донесена одлука со која за втор потписник во отсуство на главниот оперативен директор е овластен Дејан Крстевски, актуелен главен финансиски директор на МобиМак АД.

ПРЕКРШУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА!



Канцеларијата на "Амнести интернешнел" во Австралија испитува дали во постапката против Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски има повреда на човековите права, по барање на тамошното здружение "Брат Љубе Бошкоски - македонски војвода".

"Канцеларијата на 'Амнести' детално ја информиравме за сè што се случуваше од моментот кога Бошкоски беше протеран од Македонија во Хрватска, а од таму однесен во Хаг и притворен, како и за апсењето на Тарчуловски, кое претставува класично киднапирање во режија на власта. Организацијата процени дека во овие случаи има показатели за сериозно прекршување на човековите права", изјави Гоце Ристески, портпарол на Здружението.

Пратеници во австралискиот Парламент и други политичари беа запознати со притворањето на двајцата Македонци обвинети од Хашкиот трибунал и изразиле подготвеност да ги заштитат нивните права.

ЗАЕМ ЗА ПОЕФИКАСЕН КАТАСТАР



Светска банка одобри заем од 10,3 милиони евра за изградба на ефикасен катастар на недвижности и подобрување на бизнис климата во Македонија преку Проектот за катастар на недвижности и регистрација.

Договорот за заемот го потпишале постојаниот претставник на Светска банка во Македонија, Сандра Блуменкамп и министерот за финансии Никола Поповски, а тој е одобрен на 17 години со неколку години грејс период.

Проектот ќе се имплементира од 2006, а ќе заврши во 2009 година.

СТАРТУВАШЕ АГРОФУД 2005



Скопскиот саем од 7 до 11 јуни е домаќин на 55. Меѓународен саем за храна, пијалаци и стоки за широка потрошувачка "Агрофуд 2005", на 16. Балканска туристичка берза "БТБ 2005" и на Третиот меѓународен саем "Алтравита 2005", Меѓународен саем на народна и традиционална медицина, здравствен туризам, заштита и унапредување на животна средина и техничко-технолошки достигнувања, органска храна, паранормални способности и рекреативни активности.

Во овој период Скопски саем воедно го прослави јубилејот - 55 години од своето постоење. Трите саемски манифестации за отворени ги прогласи македонскиот претседател Бранко Црвенковски.

ДИПЛОМАТСКО - ХУМАНИТАРЕН ФУДБАЛСКИ ТУРНИР



Специјалната олимпијада - Македонија, во соработка со Фудбалската федерација на Македонија, МНР на Република Македонија и амбасадите на САД, Русија, Италија, Турција, Велика Британија, како и НАТО и ОБСЕ, во периодот од 5 мај до 1 јуни 2005 година, организираше и реализираше фудбалски натпревари на екипи, составени од дипломати од горенаведените амбасади, МНР и МО, кои се одржуваа на терените на СРЦ на АРМ, во Градскиот парк.

Големиот финален турнир се одржа на 4 јуни во спортската сала "Расадник" -Кисела Вода. Оваа манифестација беше збогатена и со забавен дел, во кој учество зедеа атлети од СОМ Клубовите од Македонија (Демир Капија, Неготино, итн.) и Дејан Попов - музичкиот амбасадор на СОМ.

ДЕНОВИ НА ТЕАТАРСКАТА УМЕТНОСТ



Градот под Марковите кули - Прилеп живееше во знакот на традиционалниот македонски театарски фестивал "Војдан Чернотрински". Главниот виновник за обемната програма (вкупно 25 претстави), Ѓунер Исмаил, при тоа порача дека синовите и ќерките на Теспис се со публика-та. Под ова мото, низ градот Прилеп осум дена пулсираше театарската уметност, а сè во името на наградените, "поразените", но сепак присутните уметници. Покрај учеството на бројните македонски театри, прилепската публика ги пречека и гостите од Бугарија, СиЦГ и од Франција.

ХУМАНИТАРНА ТРКА ВО СТРУМИЦА



Хуманитарната трка - "Сите на тркала за забава и хуманост", која се одржа во Скопје во 2003, во Битола во 2004 година, годинава по трет пат ќе се одржи во Струмица на 12 јуни. Право на учество имаат сите кои ќе се јават на бројот 070/141-516, со што ќе донираат 50 денари, а ќе се наменат за хуманитарни цели. Учесниците ќе можат да ги подигнат маичките и броевите за учество на 11 јуни пред Домот на културата во Струмица од 10 до 16 часот и треба да го понесат телефонот од кој е направена регистрацијата. На истиот број сите хумани граѓани ќе можат да дадат свој придонес, со донирање 50 денари.

Оваа хуманитарна трка ќе биде под локално покровителство на Општината на град Струмица, Федерацијата на училишен спорт на Македонија, Никоб обезбедување, Кока кола, Печатницата "Европа 92", кафе бар "Маф Маф", хотелот "Сириус" и други локални со-работници.